



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ЗАПИСНИК

**за резултатите од спроведеното гласање на единиците за избор на ректор на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во мандатниот период од 15.9.2020 до
15.9.2023 година**

По добивањето на резултатите од спроведеното гласање на единиците за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во мандатниот период од 15.9.2020 до 15.9.2023 година од страна на Изборните комисии на единиците, Универзитетската изборна комисија изврши нивна проверка и сумирање на резултатите од гласањето на сите единици во состав на Универзитетот.

На __. __. 2020 година од 12:00 до 14:00 часот се спроведе тајно гласање, со гласачки ливчиња, со заокружување на редниот број на само еден кандидат за ректор.

Се гласаше на 23 факултети и на 5 институти во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за следниве кандидати за ректор:

1. _____, редовен професор на _____ факултет во Скопје
2. _____, редовен професор на _____ факултет во Скопје
3. _____, редовен професор на _____ факултет во Скопје
4. ...

На сите единици гласањето започна и заврши во предвиденото време.

Според доставените записници и извештаи на Изборните комисии на единиците, не се констатирани неправилности и проблеми. Гласањето во целост е спроведено во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

За време на процесот на гласање беа присутни овластени набљудувачи од секој кандидат за ректор.

Според Избирачките списоци на единицата, запишани се вкупно _____ гласачи.

На денот на гласањето, за избор на ректор гласаа _____ членови на Наставно-научниот/Научниот совет. По извршеното гласање _____ гласачки ливчиња се неискористени.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Резултатите од гласањето, изразени во бројот на поени што ги освоил секој кандидат на секоја единица, се следниве:

Р. бр	Единица/придружна членка на УКИМ	кандидат за ректор (освоени поени)	кандидат за ректор (освоени поени)	кандидат за ректор (освоени поени)	кандидат за ректор (освоени поени)
1	Архитектонски факултет - Скопје				
2	Градежен факултет - Скопје				
3	Економски факултет - Скопје				
4	Машински факултет - Скопје				
5	Медицински факултет-Скопје				
6	Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје				
7	Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје				
8	Природно-математички факултет- Скопје				
9	Стоматолошки факултет - Скопје				
10	Технолошко-металуршки факултет - Скопје				
11	Факултет за ветеринарна медицина- Скопје				
12	Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје				
13	Факултет за драмски уметности - Скопје				
14	Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје				
15	Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје				
16	Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје				
17	Факултет за ликовни уметности - Скопје				
18	Факултет за музичка уметност - Скопје				
19	Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје				
20	Фармацевтски факултет - Скопје				
21	Филозофски факултет - Скопје				
22	Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје				
23	Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“				
24	Економски институт - Скопје				
25	Земјоделски институт				
26	Институт за земјотресно инженер. и инж. сеизмологија - Скопје				
27	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје				
28	Институт за сточарство				
	Вкупно освоени поени				

Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, П.Ф.576

Република Северна Македонија

телефон +389 2 3293 293

факс +389 2 3293 202

ректор + 389 2 3293 200

www.ukim.edu.mk



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот, _____, редовен професор, освои _____ поени.
2. Кандидатот за ректор на Универзитетот, _____, редовен професор, освои _____ поени.
3. Кандидатот за ректор на Универзитетот, _____, редовен професор, освои _____ поени.
4. Кандидатот за ректор на Универзитетот, _____, редовен професор, освои _____ поени.

Во согласност со член 180, став 8 од Статутот на Универзитетот, за ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во мандатниот период од 15.9.2020 до 15.9.2023 година, е избран кандидатот:

1. _____, редовен професор на _____ факултет во Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Присутен овластен набљудувач од кандидатот за ректор проф. д-р

(име и презиме) (име и презиме, своерачен потпис)
(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува записникот)

Присутен овластен набљудувач од кандидатот за ректор проф. д-р

(име и презиме) (име и презиме, своерачен потпис)
(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува записникот)